



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка Нг. 62324. — Поштарина платена во готово.

Субота, 11 август 1945
БЕОГРАД
БРОЈ 59 ГОД. I

Цена 3.— дин. од табак. — Претплата за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.—. — Редакцијата: Бранкова Нг. 20 — Телефонот: 28-838

557.

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ПРОГЛАСУЕЊЕ АНТИФАШИСТКОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ВРЕМЕНА НАРОДНА СКУПШТИНА НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

На својето четврто заседание III заседавање кое е одржано на 10 август 1945 година во Београд, Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија ја донело оваја

р е з о л у ц и ј а

Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија решава да се од денеска назове Времена народна скупштина на Демократска федеративна Југославија, и да во своето сегашно проширено состојание продолжи работа под тоа име.

10 август 1945 година

Београд

Антифашисткото векје на народно ослободуење на Југославија

Секретар,
М. Перуничкић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

558.

ЗАКОН

ЗА БИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ

1) Општи одредби

Член 1

Бирачките списоци служат за веродостојно утврдуење на бирачкото право за граѓаните на Југославија.

Онија се единствени и постојани.

Бирачките списоци се составујат зарад утврдуењето на бирачкото право на граѓаните на изборите за Конституантa (Уставотворна скупштина), за врховните сојузни и земски органи на државната власт, како и за сите народни одбори и судеви.

Член 2

Бирачките списоци се составујат за подручијето на секој местен народен одбор: селски, реонски и градски.

2) Бирачко право

Член 3

Бирачко право имајат сите машки и женски државјани на Југославија који навршиле 18 години на животот, сите војници на Југословенската армија, како и сите бивши борци на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија без обзир на годините на староста.

Член 4

Немајат бирачко право:

1) сите министри, који учествувале во владите од 6 јануари 1929 год. до 5 февруари 1939 година.

Од това се изузимајат онија, који се одликујале со својата работа во борбата против окупаторот;

2) сите припадници на војните формации на окупаторот и нивните домашни соработници, који постојано и активно се бориле против Народно-ослободителната војска во Југославија, односно против Југословенската армија, или армиите сојузниците на Југославија;

3) членовите на „Културбунд“, италијанските фашистички организации и членовите на нивните фамилии, доколку не можат да докажат да работиле во полза на Антифашистчките и народно-ослободителните борби;

4) лицата који биле активни функционери и истакнати членови во усташките, четничките, недикјевските, лотикјевските организации, белата и модрата гарда како и во другите слични квислиншки организации и групи во земјата или странство, који соработувале со непријателите и нивните помагачи, како и поединците, који се обележиле со таква работа;

5) лицата који биле во политичко-полициска служба на окупаторот и квислинзите;

6) лицата који доброволно со својата иницијатива и во цел на помагање непријателите ставале на расположуење војни и стопански средства за окупаторите и нивните помагачи;

7) лицата који со судска пресуда се осудени на губење национална чест односно политички и поедини граѓански права за времето до дека това губење траје.

8) лицата под старатељство.

Горните одредби од 2—7 нема да се применујат на онија лица за који се докаже да е нивното учествување во споменатите организации или војни формации било присилно или само привидно во цел на наносуење штета на окупаторите и нивните помагачи како и на онија лица који пристапиле на народно-ослободителната војна или со дело ја помагале. Земските влади во споразумуење со сојузната влада определујат који организации, институции и групи подпаѓајат под точ. 2—4 на овој член.

Член 5

Бирачкото право ќе се врши само во онова место во кое бирачот е уведен во бирачки список.

Во бирачкиот список се заводујат бирачите во местото на своето постојано живеење или, ако такво нема, во местото на работа без обзир на завичајноста (членство) или општинската припадност како и без обзир за должина на времето на живеење.

3) Органи

Член 6

Бирачкиот список го составује местниот народен одбор непосредно за својето подручије уносуејќи ги во него сите граѓани који имат бирачко право по прописите на овој Закон.

На сакање на местниот народен одбор во оправдани случаи може комисијата за бирачки списоци сама да составује списоци.

За помоќ на местните одбори може комисијата заедно со извршниот одбор на околинскиот народен одбор да упосли писмени лугје (учители, гјаци ит.н.) кои се должни на тоа повикуење да се одзвија.

Член 7

Комисијата за бирачки списоци испрашује и потврдује овија списоци, односно ги составује сама (ст. 2 чл. 6) и решава по жалбите и сакањата во одношение на поедини унесуења или изоставуења.

Комисијата се образува при околинскиот односно градскиот народен одбор. Неја ја сочинујат еден судија на околинскиот народен суд, еден член на околинскиот народен одбор и еден член на местниот народен одбор за чије подручије списоците се сочинујат, а во градовите уз судијата два члена на градскиот народен одбор.

По потреба за една околина односно град можат да се постават две или повеќе комисиии.

Членовите на комисијата и нивните заменици ги назначује Извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор. Должноста на извршниот одбор е да на комисијата стави на расположуење потребни простории, помоќен персонал и средства неопходни за работа.

4) Начин за составуење списоци

Член 8

Местниот одбор составује и понатака води список со непосредно проверуење, на основание јавните исправи и другите веродостојни докази. Малолетните лица (чл. 3) морат да имат удостоверение од надлежните војни власти.

Член 9

За подручието на секој местен народен одбор постоји само еден бирачки список содржан во една свеска.

Ако на подручието на еден местен одбор ќе бидат два или повеќе биралишта, за секоје биралиште од општиот бирачки список ќе се состави посебен бирачки список на тоа биралиште, при које сообразно ќе се применује одредбата на ст. 2 чл. 6 на овој Закон.

Член 10

Ниедно лице не може истовремено да биде унесено во 2 бирачка списка. Од овоа се изузимајат војните лица по прописот на чл. 22 ст. 3 на овој Закон.

Член 11

Секој бирачки список мора да има следни рубрики: текуќи број, фамилијарно и родено име на бирачот и татково родено име, место на раѓањето, датум на раѓањето, занимавање, писменост, место на живеењето (улица и број на куќата, крај, махала), народност и забелешка.

За војните лица во забелешката ќе се назначи да се навојат во војска.

Член 12

Бирачкиот список ќе го заклучи местниот народен одбор (односно комисијата ст. 2 чл. 6) со тоа што со назначуењето датумот кога списокот е заклучен и со својот печат ќе наведе колку бирачи има во списокот и колку страни има свеската која го содржује списокот.

Бројот на бирачите мора да биде означен со букви.

Член 13

Уз бирачкиот список местниот народен одбор ќе изработи и азбучни (абecedни) именик во који по азбучниот ред по презимињата ќе ги унесује бирачите со назначуење страната на бирачкиот список на која се внесени и редниот број под кој се уведени.

Овија именици морајат да бидат сочинети во два еднакви примерци од који едниот ќе го задржи местниот народен одбор, а вториот ќе биде за комисијата односно при околинскиот или градскиот народен одбор.

Сите изменуења кои се унесујат во бирачките списоци морајат да бидат на соодветен начин покажани во имениците. Во случај на несагласност по меѓу бирачкиот список и именикот ќе важи содржанието на списокот.

Секој именик мора да има следни рубрики: редни број, страна на бирачкиот список, редни број на бирачкиот список, фамилијарно и родено име на бирачот и татково родено име, место на живеење (улица и број на куќата-крај, махала) и забелешка.

Член 14

Кога местниот одбор сочини списковите спрема одредбите на предните членови, он ги упатује на комисијата за испрашуење и потврда во два примерка.

Ако е потребно местниот народен одбор да спроведе исправка во бирачкиот список комисијата ќе го врати овој список на одборот на исправка и ќе одобри кус срок за овоа. Местниот народен одбор е должен да спроведе сите исправки који ги извршила комисијата.

Испрашањето на вредноста на списокот го врши комисијата во местото на својето седиште, а по потреба и со непосредни проверуења на лице место.

Од потврдените односно составените (ст. 2 чл. 6) списоци еден примерок комисијата враќа на местниот одбор а вториот задржуе за себе.

Член 15

Местниот народен одбор чим го прими потврдениот список од комисијата мора да објави на начин уобичаен во тоа место да е бирачкиот список готов и на граѓаните да стоји на расположуење да го прегледат како и да ги упозори на одредбата на чл. 17 од овој Закон. Во објавата мора изрично да биде кажано да на изборите ќе можат да бират само онија који се во списокот уведени. Секој граѓанин има право бирачкиот список да го прегледа, препише, објави и штампа.

Член 16

Местниот народен одбор секоја пета година ќе го препише оригиналниот бирачки список изоставјќи ги онија бирачи који се избришани, а уводујќи дополнително уписаните, и овој во два препишана примерка одново ќе го поднесе на комисијата на потврдуење (ст. 1 чл. 14).

Ако се при поедините местни одбори покаже потреба, комисијата може да нареди тај препис и порано да се изврши.

5) Исправки и жалби

Член 17

Секој граѓанин има право со прегледуење на готовиот бирачки список да се увери да е во истиот уведен. Ако најде да местниот одбор (односно комисијата ст. 2 чл. 6) одбил да го унесе во списокот (чл. 4), или пропуштил да го унесе, или неговото име е погрешно или нечитко напишано има право да преку одборот писмено или со изјава во записник од комисијата сака унесуење во список односно исправка. Истото можат да направат за други лица бирачките како и политичките и друштвените организации. Местниот народен одбор ќе упати сакање за унесуење во список односно за исправка на комисијата која својето решение ќе го донесе најдоцна во срок од пет дена. Против решенијата на комисијата за бирачките списоци може да се уложи жалба во срок од пет дена на народниот околински суд, који ќе донесе решение по жалбата во срок од пет дена.

Местниот народен одбор може сам да изврши исправка, ако најде да е сакањето за истата очевидно умесно доставајќи ја во смисал на ст. 1 чл. 14 на комисијата на бирачки списоци.

Член 18

Секој граѓанин и политичка и друштвена организација има право да изјави жалба, ако навојат да се во бирачкиот список внесени лица који не постд-

јат, који умреле или го промениле местото за живеење или који немаат бирачко право.

За оваја жалба важат прописите на претходниот член.

Член 19

Секоја година во течение на месец јануари местниот одбор ќе изврши исправки на бирачките спискови со обзир на измените настанале во течение на миналата година. Најдалеку до 5 февруари местниот народен одбор ќе го испрати така исправениот бирачки список во два примерка на комисијата на потврда која без одлагање ќе го потврди и еден примерок ќе врати на местниот одбор а вториот ќе го задржи. Во поглед на така исправениот и потврдениот список важат прописите на чл. 15, 17 и 18 на овој Закон.

Член 20

Кога ќе бидат расписани изборите, исправките можат да се сакат по одредбите на овој Закон уште најдолго 14 денови по распишувањето на изборите. Секоје подоцна сакање нема влијание на составот на бирачкиот список на који ќе се извршат векј расписаните избори.

Член 21

По сакањето за исправки на бирачките спискови немаат да се наплатујат никакви такси ни по каква работа или акт нити на исправите како: изводите од матичните книги, удостоверенијата, потврдите и т. сл. који се потребни како доказ за овии сакања, туку на нив ќе се назначи во које наменување ќе се издавајат и да не можат да се употребат како докази за какви други работи.

6) Војни бирачки списоци

Член 22

За бирачките списоци по војните единици се образува комисија при штабот на секоја стрелачка дивизија, при командите и институциите који по положението се рамни или поголеми од стрелачката дивизија и при останалите самостојателни команди и институции.

Комисијата ја сочинујат три војни лица који ги именује командантот на дивизијата односно раководители на командата и институцијата од предниот став.

Оваја комисија ќе сочини бирачки спискови по бригадите и во нив ќе ги внесе сите војни лица со служба во бригадата за који се составује список без обзир да ли се уведени во бирачкиот список на својето место на живеење. При составувањето на списоците, во командите и институциите споменати во ст. 1 на овој член ќе се води сметка за тоа да бројот на бирачите унесени во поедини списоци одговара на бројот на бирачите унесени во бирачкиот список на една бригада.

Член 23

Во поглед на објавувањето на војните бирачки списоци сакањата за унесување во список и исправка на списокот како и во поглед на жалбата против решенијата на комисијата ќе се применује сходно прописите на овој Закон со тоа да жалбата се упатује на надлежниот дивизиски војни суд, односно на војните судови који се надлежни да судат по кривичите на војните лица од командите и институциите споменати во ст. 1 чл. 22.

Член 24

Министерот за народна одбрана во согласност со Министерот за Конституанта ќе пропишат по блиски напатствија за спроведување горните одредби за војните бирачки списоци.

7) Кривични одредби

Член 25

Кој при составувањето или исправањето на бирачките списоци намерно ќе внесе во списокот лице које на тоа нема право или ќе го внесе истото лице два или повеќе пати во еден исти список, или ќе избрише од списокот лице које треба да биде во списокот, ќе се казни со лишување на слободата до една година денови.

Така исто ќе се казни и оној који намерно ќе пропушти да избрише од бирачкиот список граѓанин који умрел, се отселил или изгубил бирачко право, или оној који пропушти да внесе граѓанин кого бил должен да го внесе.

Кој овакво дело учини за повеќе од 10 лица, ќе се казни со лишување на слобода од една до две године дена.

За судење по горните дела е надлежен народниот окружен суд.

8) Прелазни и завршни одредби

Член 26

По објавувањето на овој Закон извршните одбори на околските односно градските народни одбори ќе образуват комисији за бирачки списоци во смисал на чл. 7 на овој Закон.

Член 27

Местните народни одбори се должни во срок од 20 дена од денот на објавувањето на овој Закон да состават први постојани бирачки списоци.

Член 28

Сојузната влада по предложение на Министерот за Конституанта ќе издава задолжителни толкувања за спроведување на овој Закон.

Член 29

Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

10 август 1945 година

Београд

Времена народна скупштина

на Демократска федеративна Југославија

Секретар,

М. Перунички, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

559.

ПОСЛОВНИК

НА АНТИФАШИСТКОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА, УСВОЈЕН НА ЗАСЕДАНИЕТО ОД 8 АВГУСТ 1945 ГОДИНА

ГЛАВА 1

Састанак на векјниците и оверавање нивните пуномоќства

Член 1

Заседанието на АВНОЈ (Векје) се свикнује со указ на Президиумот на АВНОЈ. Повиканите посланици се должни да бидат во местото каде Векјето држи своји заседанија и тука да останат и својите должности да ги вршат све додека траје заседанието.

Член 2

На првото заседание на секоје заседавање ќе се изврши прозивка на сите повикани посланици. Повиканите посланици се должни да ги предадат своите пуномоќства на секретарот на АВНОЈ. Онија који од оправданите разлози не дошле на првото заседание ќе се пријават на секретарот дополнително. Потова се избира Мандатни одбор, на кого секретарот со списокот на сите повикани посланици, со жалбите, ги упатује пуномоќствата. Овој одбор по прекинување на заседанието веднага се состави, прегледује упатените му пуномоќства и поднесује свој писмен извештај на Президиумот.

Во наставањето на заседанието Президиумот го става извештајот веднага на дневен ред. Штом референтот ќе го прочита, се ставајуат на решение во целост сите пуномоќства који Мандатниот одбор не ги оспорил. После неоспорените, се претресујат во целост, а решавајат посебно онија пуномоќства, који векјината одборска ги оспорила.

Векјето може да го оснажи пуномокјство, или да го поништи, или да го одложи решението за него или да нареди да се учини потребно иследување.

Член 3

Кога пуномокјствата се прегледани и оверени, посланиците полукажат клетва. Потова се чита указ на Президиумот за свикуење заседавањата на АВНОЈ. По прочитаниот указ огласује Президиумот да е заседавањето отворено.

ГЛАВА II

Президиум

Член 4

Со заседанијата управува Претседателот на АВНОЈ, а кога е он спречен, ќе го замени еден од потпретседателите. Претседавајќи не може да учествује во претресот, нити да гласа. Ако претседателот желеа да изложи својето мислење за самото прашање за кое се зборује, он ќе мора да го напушти својето претседателско место за сето време додека за тоа прашање ќе се збори и решава.

Секретарските должности ги вршат секретарите на АВНОЈ. По предложение на секретарите, Векјето ќе избере од својата средина записничари за време заседавањата.

Президиумот се грижи за брзо и уредно отправање работите во канцелариите на Векјето, Стенографскиот биро и Сметководството како и безбедноста на зградата во која се држат заседанија. Оно нарочно се грижи, работата во одборите да не застанује и да не се прекинује. Онова назначује и отпушта ситот канцелариски персонал и врши над него дисциплинска власт. Бројот и плакјата на персоналот ја определује од Векјето избраниот Административен одбор.

Член 5

Нарочна должност на секретарот е да установи пред почнуењето на секоје заседание точен број на присатните посланици, да составује записници на заседанијата, да чита предлози и сето друго што ќе стаса за Президиумот. Ако би биле секретарите спречени, ќе ги замени времено еден од членовите на Президиумот, кого ќе го определи претседавајќи.

Еден од секретарите, кого ќе го определи Президиумот, ќе води надзор над вршењето целокупната канцелариска работа.

Записничарите под раководството на секретарите ќе водат белешки за решенијата на Векјето, за редот на говорниците, и за начин и резултат на гласањето.

ГЛАВА III

Одбори

Член 6

За проучуење законските предлози и другите предмети како и за свршавање другите работи, избира Векјето одбори. Тија се или постојани или нарочни. Постојани се: 1) Законодателни, 2) Мандатни, 3) Имунитетски, 4) Административни, 5) Финансиски, 6) Одбор на претставителите на групите, 7) Одбор за молби и жалби.

Нарочни одбори се бирајат за проучуење известни законски предлози, који поднесује Владата или посланиците, како и за проучуење другите предмети за кое Векјето ги нашло да е потребно да ги упати во нарочен одбор.

Постојаните одбори се за сето време на едно заседавање до изборот на нов одбор.

Нарочните одбори се додека не свршат поверената им работа.

Член 7

Сите одбори, освен Одборот на претставителите на групите, се избираат по листите со пропорционален систем и тајно гласање. Кандидатска листа можат да поднесат најмалку 6 посланици.

Ако сите групи преку Одборот на претставителите на групите се согласиле на една листа, изборот ќе се врши со акламација.

Член 8

Одборот на претставителите на групите се состоји од претседателите на организираниите клубови који бројат најмалку пет посланици. Помали групи можат да се споразумејат и да одредат заеднички еден претставител. Секој член на одборот мора да има свој заменик. Бројот на членовите на нарочните одбори ги определује Векјето од случај до случај.

Член 9

Финансискиот одбор е составен најмалку од 21 член. Законодателниот одбор има најмалку 60 членови. Другите одбори се составени најмалку од 7 членови.

Член 10

Секој одбор ќе избере за себе претседател, записничари и нивни заменици.

Повикуењата за одборските заседанија се објавуваат на место нарочно зато определено во зградата, каде се држат заседанијата на векјето, а има да се достават лично на секој член на одборот со означуење дневниот ред, ако при заклучуењето на последното заседание не бил утврден денот наредното заседание на одборот. Во записникот на секоје заседание се бележуваат имињата на присатните членови, нивните предлози и решенијата на одборот. Претседателот на одборот ако е бил спречен, ќе го замени потпретседателот, а ако он е спречен, најстариот одборник по годините.

Векјето без дискусија ќе определи срок до кој треба одборот да поднесе извештај. Ако одборот това не исполни, или ако му Векјето не продолжи срок, Векјето може да избере нов одбор.

Одборот може да решава ако е присатна една третина на неговите членови. Полноважни заклучци се доносуваат со повеќина присатни членови на Одборот, а ако гласовите се располовени, предлог за кој се гласало се смета отврден.

На упразненото место на еден член на одборот довогја наредниот од листата. Ако листата се исцрпе, дотичната група ќе даде нови членови.

На место членовите на Одборот спречени да учествуваат во заседанијата, можат да учествуваат други кандидати од нивната листа.

Член 11

Кога претресот во одборот ќе биде завршен, одборот ќе избере еден или повеќе известители, који во пленарното заседание на Векјето ќе чита или брани извештај и предлог на Одборот.

Во случај одборот да се подели на повеќина и малцина, една и друга страна имаат засебно свој известител.

Секоје одвоено мислење, било во начело, било при поедините членови на предлогот, за кој во одборот се решава, ќе се предаде писмено на одборот, који заедно со извештајот на повеќината ќе го изнесе пред Векјето, каде може да го брани членот на Одборот који се одвојил во мислењето.

Член 12

На одборските заседанија можат да присуствуваат сите посланици и нарочно за това овластени од страна Президиумот на АВНОЈ весникарски известители.

Освен членовите на одборот, само членовите на Владата и владините повереници односно стручњаци имаат право на реч во одборските седници.

Член 13

Одборите можат да општат непосредно со Министерствата преку своите претседатели.

Член 14

Одборите се састануваат во зградата во која се одржаваат заседанијата на Векјето, во нарочно за нив уредени простории.

Член 15

Секој посланик може да поднесе со мотивација законски предлози или предлози за поедини членови на законските предлози, кои се во претресот. За секој таков предлог одборот е должен да донесе решение.

Одборите можат да решаваат и за опова време кога Векјето неје на окуп, демек и после заклученото заседанање, но тоа само по нарочен заклучок на Векјето.

Член 16

Одборот на преставителите на групите може да решава споразумно колку денови ќе трае претресот во принцип или во поединости и колку говорници ќе даде која група по законските предлози кои се ставени на дневни ред на Векјето.

Он може за поедини законски предлози да установи покус постапак, за који пред гласувањето би давале само куси изјави по еден преставител на секоја група.

Овој Одбор решава и за сите други прашања, кои се однесуваат на скупштинската работа и који ќе му ги упатат на решение Президиумот или самото Векјето.

Претседателот на АВНОЈ односно еден од подпретседателите, који ќе биде затоа одреден и претседателот на Владата односно еден од потпретседателите, присуствуваат на овие одборски заседанија и имаат советодавен глас.

Одборот на преставителите на групите доносује своји решенија едногласно.

Решената се соопштуваат на Векјето које без претрес ги прима или отврлује.

Ако одборот не може да се сложи, се применуваат прописите на Пословникот, предвидени за случај по који одборот е имал да донесе решение.

ГЛАВА IV

Заседанијата на Векјето

Член 17

Заседанијата на Векјето ги отворује претседателот. Он раководи со претресот, се грижи да одредбите на овој Пословник точно се исполнуваат и за време на заседанијето да се одржује ред.

Член 18

Заседанијата на Векјето се јавни. Они можат да се претворат во тајни, кога тоа сакаат Президиумот на Векјето, Владата или 20 посланика. За овој предлог се гласа без претрес. Предметите, који ќе се претресуваат во тајните претреси, ќе се претресуваат ако биде потребно и во одборите тајни и за нив не смеје на никого ништа да се каже освен на посланиците. Ако за некој посланик се утврди да неја очувал тајната, Векјето таков за извесно време ќе исклучи од заседанијето. Објавување владините изјавленија или предложенијата дадени во тајните седници, може да биде само со пристапак на Владата.

Член 19

Освен на јавните и тајните заседанија, Векјето може да се собира и во конференцији на предлог на Президиумот на Векјето, Владата или на 20 посланика. На конференцијата можат да бидат присутни само посланиците и министрите. Конференцијите не можат да доносуваат задолжителни решенија.

Член 20

По предложение на Президиумот а по сослушание на Владата, дневниот ред за секоја седница го утврдује само Векјето без претрес. Дневниот ред мора да се обзнани со нарочна објава на определено место во зданието на Векјето.

Ако дневниот ред определен за една од заседанијата не би можел на истата да се изврши поради недоволен број на присутните посланици, претседателот ќе објави да као дневни ред на иднино заседание важи истиот који останал не извршен уз додатакот уште на онај предмет који по самиот овој Пословник треба да се стават и за који Векјето

по рано решило да тој ден имајат да се стават на дневни ред.

Член 21

Записникот на Векјето ќе го водат секретарите, односно записничарите, који ќе ги определат претседателот.

Во записникот се бележује:

1) Соопштенијата на Президиумот и Владата; 2) предметите за који Векјето е решавало и неговото решение по нив со начинот на гласањето и со бројот на гласовите „за“ и „спротив“ кај поименично гласање; 3) предметите за који Векјето реши да се унесат во записникот. Говорите на посланиците не се бележат во записникот, но секогаш се означуваат имињата на говорниците „за“ и „спротив“.

Член 22

Записникот ќе се чете во почетакот на секоје заседаније. Секој посланик има право да направи примедба на записникот. Ако секретарот изјави да неја прима направената примедба и да останује при овојата редакција, ќе реши Векјето без претрес. Најде ли Векјето да е примедбата основана, секретарот е должен според неја да го исправи записникот. Записникот конечно усвоен го потпишује претседателот, или оној од претседателите који е претседавал на заседанието и оној секретар који го води. Записникот ќе се штампа во »Службениот лист«.

Член 23

Пред него што ќе се помине на дневниот ред, претседателот ќе ги даде сите соопштенија који се односуваат на Векјето.

Член 24

На заседанијата имајат право да зборуваат само посланиците, по тоа министрите и владините делегати.

Никој не може да зборује пред но што посака и добије реч од претседателот.

Член 25

Претседателот дава реч по редот на пријавата, изуземајќи случаи каде е со овој правилник инаку предвидено. На министрите и на владините делегати им се дава реч кога ја сакајат. Известителите на одборите (чл. 11) можат да зборуваат повеќу пати и преку ред ако тоа сакајат потребите на претресот. Оценуење за тоа му припаѓа на претседателот. На оној посланик, који сака да зборује за каква повреда на Правилникот или на дневниот ред, му се дава реч штом ја посака. Неговиот говор може да трае највекје пет минути и во тој случај не може да зборује ни еден друг посланик.

Ако и после претседателовото објаснување говорникот останује при тоа, да Пословникот и дневниот ред се повредени, претседателот го повикује Векјето без претрес да го реши тоа прашање.

Член 26

Пријавите за реч се прават штом претресот се отвори. Секој векјеник е должен да изјави да ли ќе зборује »за« или »спротив« предложението, како и тоа да ли ќе зборује во име на својата група или во своје лично име.

Освен министрите, известителите, владините делегати и одборските известители, за еден предмет не може нико по вechу до само еден пат да зборује, освен ако му Векјето тоа нарочно допушти. Претресот во начело, како и претресот во поединости, се сметајат како предмет за себе.

Член 27

Ако посланикот сака реч да го исправи својот навод који погрешно е изложен, и дал повод за неспоразум, или извикал потреба за лично објаснување, тогај ќе му се даде реч, но не може по долго да зборује од пет минути.

Член 28

Во начелниот претрес зборовите на посланиците во име на една група можат да трајат најдолго еден сат, а зборовите на останалите на посланиците во име на групата најдолго половина сат, а останалите членови најдолго четврт сат.

Во име на групата може да зборује само еден посланик, ако Одборот на шефовите на групите за тоа инаку не се согласил.

Член 29

Говорникот може да зборује само за прашањето које е на дневниот ред. Освен претседателот никој друг не може да го прекинује говорникот, нити да го опоменује.

Член 30

Слободно е на групите које имајат организиран и на Президиумот пријавен клуб да дадат преку еден свој претставител куса изјава за предлозите и предметите на дневниот ред. Таја изјава мора да биде писмена и не смеје по долго да траје од десет минути. Пред и после претресот нема место на изјавите.

Член 31

Седниците ги заклучује претседателот со пристанок на Векјето објавуејќи дневни ред за наредното заседание, које Векјето предходно е утврдilo (член 20). Иднинското заседание може претседателот да го закаже и со писмен пат.

ГЛАВА V

Ред на работите во заседанијата

Член 32

Секоје заседание на Векјето почнује со читање записникот од миналата седница.

Пред поминувањето на дневни ред, а после соопшувањата што ги прави Президиумот и владата, посланиците можат да упатат куси прашања на Президиумот на Владата и на поедини министри. Претседателот на Владата и министрите на овава одговорујат веднага, ако посланиците по рано ги прдале писмено.

Во противно ќе одговорот на иднинското заседание.

По тоа се поминује на дневни ред.

Член 33

Соопшувањата од страна на Владата можат да се прават во секоје време на заседанието.

ГЛАВА VI

Подносување и претрес на законските предлози и резолуции

Член 34

Законските предложенија можат да ги поднесујат Владата и посланиците. Во име на владата можат да ги поднесујат законските предложенија само министрите и они ги доставујат на Президиумот.

Член 35

Президиумот е должен да го упознаје Векјето со приманите законски предложенија на првото иднинско заседание и во случај ако предлогот векј се навојја пред Законодателниот одбор.

Векјето ќе одлучи најпрво по прашањето на хитноста, ако оваја е посакано писмено, а по тоа за тоа, да ли ќе се упати на постојан или на еден нарочен одбор. Во овој втор случај, веднага ќе се стави на дневниот ред на истото заседание избирање на таков одбор. Президиумот ќе нареди владините предлози да се умножат и раздат на сите посланици.

Член 36

Штом извештајот на одборот ќе биде готов, Президиумот ќе нареди да извештајот заедно со одборските предлози се умножат и раздадат на посланиците.

Векјето ќе утврди ден во кој ќе се отвори претресот. По свршениот начелни претрес, се пристапује на првото гласање: се прима ли предлогот во начело, или не се прима.

Кога предложението во начело се прима, се поминује на претресување на поедините одели (глави) на законот. Гласањето се врши по членовите. Кога претресот се сврши во поединостите, се пристапује на второто и конечното гласање за предлогот во целостта.

За законските предлози, по које одборот на претставниците на групите би се сложил за по кус достапак, во смисла на чл. 16, решује Векјето со гласање еден пат во целостта.

Векјето може, пре но што пристапи на конечно гласање, да упати предлог на одборот заради прегледање и поправка на редакцијата, како и затоа, да се доведат во согласност неговите изменети и дополнети одредби.

Овака исправен предлог ќе се умножи и раздаде на Векјето пред гласањето за предлогот во целост. За него не може да биде векј никаква дискусија.

Член 37

Посланиците можат своите изменувања и надополнувања (амандмани) на поднесените законски предлози да ги упатујат непосредно на самиот одбор. За сите амандмани, које одборот не би ги усвојил, потполно, се гласа после гласањето на предлогот на одборот, ако овај бил отврлен. Ако одборот го усвоји амандманот потполно, со тоа амандманот го заменује соодветниот член во предлогот. Се до самото гласање, амандманот може да се повлече.

Во течење на посебниот претрес во Векјето, амандмани можат да предложујат само владата и одборот.

Член 38

Претходни прашања: решение за поедин член да се одгоди, додека несе решат другите членови или да се врати на одборот, како и сите други прашања, можат да се постават, додека дотичниот член несе стави на гласање. За нив се гласа без претрес.

Член 39

Законските предлози које ги поднесујат посланиците ќе се предават написмено на Президиумот.

Предлогот мора да биде составен во форма во која се донесује Законот.

Со оваја предлози се поставује во сето како и со владините предлози. Али ако одборот најде да предлогот на посланикот треба во начело да се отврли, тогај претходно тоа прашање се решава во Векјето без претрес по сослушување одборскиот извештител и првопотпишаниот предлагач. Ако се сака хитност за предлог на посланикот, Векјето решава за сакање на хитноста без претрес уз претходно сослушување Владата и првопредлагачот. Сакање за хитност мора да поднесе написмено.

Член 40

Ако е сакањето на хитност примано, било за предлог Владин, било за предлог на посланикот, Векјето предлогот веднага ќе го упати во надлежниот одбор, које пред сите други предмети го зима во разматрање. На одборот Векјето ќе му определи срок во које мора да биде готов со својот извештај. Ако одборот не сврши работа во одредениот срок, а Векјето не му продолжује рокот, Векјето може да го земе предлогот во претрес и без извештај на одборот или да избере нов одбор. Во претресот на предлогот, кои е огласен за хитен, може да се примени покус процес. Решение за покус процес во овој случај донесује Векјето со повеќина гласови по сослушувањето на еден говорник „за“ и еден „спротив“.

Член 41

Кога буџетот ќе испадне од финансискиот одбор, он мора да се стави веднага на прво место на дневен ред. Предност имајат предлозите и интерпелациите које се огласени за хитни.

По предлогот на Законот за државниот буџет и по финансискиот закон, кога ќе бидат во начело примани, претресот се врши во поединостите по разделите, а гласање по партиите.

Ако Одборот на претставителите на групите не би се споразумејал инаку тогај претресот и конечното примане предлогот на Законот за државниот буџет и финансискиот закон мора да биде завршен најдоцна во рок од месец дена.

Член 42

Кога Владата поднесује на Президиумот на одобрување векј закључени меѓународни договори, тоа

за какви изменуења и надополнуења не може да се решава во пленумот на Векјето, а и гласањето не може да се врши за поедините членови на договорот. Получиените забелешки на која одредба на договорот може да се сака предлогот да се врати на Одборот, извештај на одборот на кого ќе биде така заклучени договор упатен, може да се сака: или договорот да се прими, или да се одложи, или да се отврли.

Извештајот на одборот ќе се умножи и раздаде на посланиците пред но што ќе биде ставен на дневни ред.

И за ратификација на договорот може да се примени покус процес во смисал на чл. 16 на овој Пословник.

Кога Векјето реши договорот да се одложи, може да обрне на Владата внимание на онаја одредба која се неприхватливи.

Член 43

Предлозите на резолуцијата можат да ги поднесујат Владата и посланиците. Оваков предлог се упатује редовно на нарочен одбор ако Векјето не реши инаку. За резолуциите не се води начелен претрес и за нив се решава како за една целост.

Член 44

За решавање сите законски предлози, који несе во органска врска со Уставот и Уставните закони се установује покус процес.

Сите таквија законски предлози, поднесени било од Владата, било од поедините посланици, се упатујат преку Президиумот на АВНОЈ на Законодателниот одбор.

Извештајот на Законодателниот одбор со предлогот, који Одборот го усвојил, се праќа на Векјето на решавање. За оваја предлози Векјето решава со поименично гласување еден пат и во целост ги прима или отврлује. Пред гласувањето може по еден претставител на организираниите клубови, односно групи, да даде куса писмена изјава, која не може да траје повеќе од 10 минути.

ГЛАВА VII

Прашања и интерпелации

Член 45

Посланиците имаат право да поставујат куси прашања до Министерите и това написмено преку Президиумот. Министерите на прашањата одговарајат писмено, или устено на заседанијето пред заминуење на дневни ред, векј спроти това, да ли прашујачот сака устен одговор или не. Они морајат устено да одговарајат на наредното заседание, а писмен одговор мора да дадат во срок од три дена. Ако е потребно присобирање податци, Министерот во наведениот срок ќе посака срок, који му е за това потребен, да би можел на прашањето да одговори.

После одговорот на Министерот, може да зборује уште само прашујачот заради какво обавестуење и накусо да изјави да ли е задоволен или не. Работата по истите прашања не смеје да траје повеќе од еден сат пред заминуење на дневни ред.

Член 46

Секој посланик има право да управи на министрите интерпелации. Интерпелациите се поднесујат написмено преку Президиумот који ги соопштује на дотичниот Министер, а Векјето го известује за нив на првото наредно заседание, на које веднага се определуе и ден за нивниот претрес. Секоја интерпелација мора веднага да се умножи и раздаде на посланиците. Интерпелациите који се огласени како хитни се ставајат на дневни ред испред сите други, који несе хитни.

Решението скупштинско, со које се завршуе претресот за интерпелацијата и преминује на дневни ред, може да биде проста или образложена.

Ако е предложено просто заминуење на дневни ред, а Министерот на това пристанује, тогај ќе се стави на гласање просто заминуење, пред сите онаја који се мотивисани.

Ако неје предложено никакво заминуење на дневни ред, тогај без никакво гласање се заминује на другите интерпелации, ако се на дневни ред.

Ако е предложено просто заминуење отврлено, се поминује на гласање за мотивисаните предлози.

ГЛАВА VIII

Молби и жалби

Член 47

Молбите и жалбите упатени на Президиумот на АВНОЈ морајат да бидат предадени написмено и потпишани по сите молители, односно жалители. Сите молби и жалби Президиумот ги доставује на Одборот за молби и жалби, који по ред како пристигнале, ќе ги заводи во еден протокол и ќе ги зима во претрес.

Онија молби и жалби који ќе се односујат на каков законски предлог, или инаку на каков предмет, који се векј претресује или во Векјето или во еден од одборите, ќе бидат упатени на дотичниот одбор. Онаја молби и жалби, који не ќе бидат упатени на други одбори, ќе се поделат: во онаја који треба да бидат упатени на еден од министрите, во онаја који треба да се изнесат на заседанието на Векјето и онаја који неје вредно да се изнесујат на заседанието.

По сите предмети за који Одборот за молби и жалби навогја да треба да се изнесат на заседанието на Векјето се поднесује извештај како и за секој законски предлог.

ГЛАВА IX

Гласање

Член 48

Гласање во Векјето бива јавно, со стануење и седење, и поимено и тајно.

Гласање со седење и стануење бива во сите случаи во који неје со овој Пословник определен друг начин за гласање. Со седење и стануење се гласа на овој начин: Претседателот повикује да станат сите онаја који гласајат против предлогот.

Поимено се гласа устено. Гласање поимено се врши кога се гласа за законски предлог во целост и кога гласањето со седење и стануење не дава позитивен резултат и тогај кога одборот на претставителите на групите това изрично заклучи.

При гласањето поимено еден од секретарите ќе ги повикује посланиците по име, а они ќе гласат со одзив „за“ или „против“. По свршената прозивка ќе се повикат уште еднаш онаја посланици који првиот пат несе одзвиле.

Во колку Одборот на претставителите на групите инаку определи, сите избори се вршат со тајно гласање. Овова гласање се врши со листикји на една големина, една боја и една форма, који ќе се стават во еднообразна коверта нарочно за това спремена. Посланиците ќе пуштат еден за друг по повикуењето листикјите во сандаче које ќе стоји на столот на Президиумот. Гласовите ќе ги бројат 3 посланика со ждрепче определени.

Член 49

Векјето може да решава ако во заседанието е присатиа половината од целокупниот број на посланиците.

Само лично може да се гласа. За полноважни заклучок потребна е повеќина гласови на присатните посланици. Во случај на рамна подела гласовите, предлогот за који се гласало е отврлен. Претседателот веднага прогласује резултат на гласањето. Кога при вршењето на изборот два или повеќе лица добијат еднакви број гласови, има да се вршат нови избори, ако и тогај биде еднак број гласови, тогај меѓу кандидатите ќе се реши со ждрепче.

Член 50

Ако при гласањето Претседателот запази да нема доволен број посланици за решавање, ќе нареди прозивка или пребројавање. Исто така на посакуење на еден посланик, потпомогнат од 10 другари прозивка мора да се изврши пред гласањето.

Кога ќе се покрене прашање за кворум, присатните посланици не можат да излезат од двораната, додека не се сврши прозивката, односно пребројавањето и гласањето. Ако пак това учинат, ќе се смета да са присатни и да гласале против.

Присутноста ја потврдује Претседателот.

ГЛАВА X

Дисциплински казни

Член 51

На народното Векје припаѓа исклучително право да во своите заседанија одржује ред преку својот Президиум.

Член 52

Дисциплински казни со кои можат да се казнат посланиците се овија:

- 1) опомена на ред;
- 2) записана опомена на ред;
- 3) зимање реч;
- 4) времено исклучување од заседанието.

Исклучување првиот пат не смеје да биде подолго од три заседанија, а секој втор пат не подолго од 10 заседанија.

Првите три казни ги изречује самиот претседател, а четвртата Векје без претрес на предлог на Претседателот или 20 векјници.

Член 53

Со опомена на ред ќе се казни секој посланик који со својот говор, или со својето поднесување во Векјето нарушује ред и прописите на Пословникот. Со записана опомена на ред, која ќе се забележи во записникот на заседанието, ќе се казни секој посланик који во истото заседание векј порано е опоменат на ред.

Со зимање реч се казни секој посланик који во својот говор би го повредил редот, а векј порано на истото заседание бил казнет со записана опомена, или не сакал два пати да го послуша Претседателот.

Со казна на исклучување се казни секој посланик који лично ги вреѓа и клевети народните посланици или се поднесује непристојно спроти Векјето, или неќе никако да послуша опомените на Претседателот, како и оној који прави неред и ја спречује работата во заседанието.

Посланикот који е казнет со казна на исклучување е должен да се уклони веднага од двораната на Векјето. Во случај на противење, Претседателот ќе го прекине заседанието и ќе нареди казниот посланик со сила да се уклони.

Посланикот против кого се предложује исклучување има право да збори во својата одбрана, но најповеќе пет минути. Ако повеќе посланици едновремено се предложени на исклучување, има право да зборује само еден во името на сите, али неговиот говор може на траје 10 минути. Казната на исклучување повлекује губење дневниците.

ГЛАВА XI

Права и должности на Векјето и посланиците

Член 54

За сите изјави и постапки при вршењето на својот мандат, било во заседанијата, било во извесна должност, по одредбата на Президиумот, посланиците одговарајат само на Векјето, односно на Президиумот.

Без овластување на Векјето односно Президиумот, посланиците не можат да се зимаат на одговор

за било какви кривици, нити од никоја власт да се лишат на слободата додека трае нивниот мандат, освен кога ќе се фанат на самото дело на злочин. Али и у овој случај Президиумот мора да биде веднага известен.

Имунитетското право на посланикот настанује со денот на верифицирање мандатот.

Посакуењето на иследната, односно судската власт, за издавање членовите на Векјето, претходно се упатује на Имунитетскиот одбор. Векјето односно Президиумот решује ствар по добиениот извештај на одборот.

Одредбите на овој член не важат за повикуење пред суд и другите народни власти и извршуење судските и административните решуења по частно-правните процеси.

Застарелоста не тече за сето време додека по Законот истрагата не може да започне или да се настави.

Член 55

Ниеден посланик не може да одсаствује од заседанијата на Векјето, ако овова не му одобри одпука. Посланикот који без одобруење одпука не довогја на заседанијата, Векјето може да го предаде на Мандатниот одбор, који ќе донесе свој извештај.

Векјето решује за саканата одпука без претрес. Ако Президиумот најде да во Векјето нема доволен број членови за решавање, онова може да огласи да се сите одобрени отпуски прекинат, освен оние који се одобрени по ради тешки болки.

Член 56

Посланиците добивајат во име накнада за учениците издаци додека присаствујат на заседанијата соодветна сума во пари.

Уз това посланиците који не живејат во местото каде се држи заседавањето имат право на стан и бесплатно возење на сите соопштителни средства, но само за довогјање на заседавањето и отидуење од заседавањето.

Член 57

Секој посланик може да даде оставка за својот мандат. По оваја донесује свој извештај Мандатниот одбор.

Член 58

Посланиците делегирани во АВНОЈ од страна на земските врховни тела губат мандат ако им го откажат овија тела. По овова посакуење доносује извештај Мандатниот одбор.

Член 59

На посланиците издава Президиумот нарочна легитимација.

Член 60

Без одобруење на Президиумот никаква оружана сила не може да се постави во двораната на векјето, нити во неговата зграда, или во дворот.

Исто така без неговото одобруење не можат никакви органи да вршат во зградата на Президиумот активности на власта.

Надгледуењето над одржуењето редот во внатрешноста над зградата и околу зградата во која заседава Векјето води исклучително Президиумот. Министер за внатрашните работи ќе му стави на располагање милиционари, по можност еднаков број од секоја федерална единица.

Член 61

Векјето има право на анкети и иследувања по сите прашања на државната управа на Демократска федеративна Југославија. Овија анкети и иследување ќе ги врши Векјето преку нарочно избраните одбори.

ГЛАВА XII

Скупштински персонал и сметководство

Член 62

Сиот персонал на Президиумот стоји под надгледување на Президиумот. Персоналот е или постојан или времен. Административниот одбор ќе изработи нарочен Правилник.

Член 63

Президиумот го извршује буџетот на Векјето. Административниот одбор е должен секој месец да прегледа сметки и поднесује извештај на Векјето, односно на Президиумот.

ГЛАВА XIII

Стенографи и белешки

Член 64

Стенографскиот персонал изработује стенографски белешки за заседанијата на Векјето и сите одбори, ако Президиумот одреди. Стенографските белешки ги поднесује на увид на секој говорник. Он може да чини изменуења, кои се односујат на редакцијата, не внесуејќи нови мисли и разлози, нити изоставајќи изразени мисли и разлози.

ГЛАВА XIV

Архива и печат на Векјето

Член 65

Векјето има своја архива и библиотека, за која водат грижа нарочни службеници.

Член 66

Векјето има свој печат со грбот на Демократска федеративна Југославија со натпис наоколу — „Антифашисткото векје на народното ослободуење“, а испод грбот — „Југославија“.

Печатот го чува секретарот.

ГЛАВА XV

Заклучни одредби

Пословникот може да се мења со резолуција на Векјето. Секој предлог за менуење мора претходно да биде иследуван од нарочниот одбор.

Овој Пословник влегује во сила веднага чим биде приман од Векјето и оверен од Президиумот со потпис на Претседателот и секретарот. Веднага потоа сите посланици чији пуномоќства се прегледани и оверени, положујат следна клетва:

„Се заколнујам со честа на својот народ, да верно и неуморно ќе служам на народот, да својата должност по законите ќе ја вршам совесно и непристрасно, чувајќи и бранејќи придобивките на народно ослободителната борба за среќја и напредок на Демократска федеративна Југославија“.

Посланиците додека не положат клетва не можат да вршат своите должности.

8 август 1945 година

Београд

Антифашисткото векје

на народното ослободуење на Југославија

Секретар,

М. Перунички, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

560.

На основание на членот 9 Указот за општата амнестија и помилувањето од 3 август 1945 година давам

ОБЈАСНЕНИЕ

НА ЧЛЕНОТ 6 НА УКАЗОТ ЗА ОПШТАТА АМНЕСИЈА И ПОМИЛУВАЊЕ

Помилувањето од членот 6 Указот за општата амнестија и помилувањето од 3 август 1945 година ги обванује сите лица осудени на казна со присилна работа без лишуење слобода, на казна лишуење слобода и на казна лишуење слобода со присилна работа, без обзир да ли тија казни ги изрекол судот или некоја друга власт, ако би изречењето на тија казни по природа спаѓало во надлежност на судовите.

Доколку казната не ја изрекол судот, решението за помилување го донесује онај орган на народната власт, при кој е воден процесот во првиот степен, на кого има да се обрнат лицата кои сметат да се обванати со помилувањето.

Жалбата од членот 8 ст. 3 на Указот за општата амнестија и помилување се поднесује на власта која е наредена на органот који ја изрекол казната.

Решението на наредената власт, донесена по жалбата е правноснажна.

Зак. бр. 539/45

8 август 1945 година

Београд

Министер за правосудие,
Фране Фрол, с. р.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМ

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

на предложение на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

р е ш а в а

да се за умешност во командувањето и специјални подвизи одликујат

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:
мајорите: Булатовиќ Веселин и Перунички Ђорђе.

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:
мајор Радовиќ Павиќ;
капетаните: Обреновиќ Радо, Ракочевиќ Ђиро и Старчевиќ Миљко;
политком. на батаљонот Борисављевиќ Раде;
поручник Зечевиќ Илија;
пом. комесар на батаљонот Дамјановиќ Владе;
Видовиќ Ѓето, Стиковиќ Драго,
поручник Мусиќ Зеќо.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

потполковник Ракочевиќ Н. Милун;
мајорите: Радовиќ Милован и Роћен Ђорђе;
капетани: Дивац Драгутин, Голубовиќ Никола,
Лучиќ Крсто, Лучиќ Тадија, Кљајевиќ Љубоје, Пејановиќ Слава, Стриковиќ Јово и Журиќ Спасоје;
командант на батаљонот Дедаиќ Душан;
поручници: Бајчетиќ Момчило, Ђукиќ Никола,
Мелентијевиќ Јовиша, Обрадовиќ Ѓоко, Радовиќ Јагош, Стијеповиќ Владе и Жугиќ Михаило;
потпоручници: Фуштиќ Драгиша и Миликиќ Вука;
командир на четата Лацман Милосав;
заставници: Ботиќ Рајка и Лашиќ Милка;

секретар на околијски НОО Медојевић Радомир;
омл. раководилец Вранеш Мирко;
референт на санитет на бат.: Ђукић Љубица и
Перунички Душанка;

болничарки: Ашанин Јока, Ђорђевић Мила, Јакић
Милијана, Лотрић Сафа и Шћепановић Милка;
борци-инвалиди: Букушић Анђелко, Љубојевић
Станислав и Мрдовић Милинко;

борци: Бајчетић Урош, Богавац Радивоје, Ча-
баркапа Милорад, Татовић Ацика, Деспот Драго, Ди-
вац Раде, Фуртула Радован, Голубовић Милован,
Контић Љубо, Љујић Свето, Марковић Марко, Мар-
ковић Радоје, Матовић Милош, Миликић Вујица, Му-
сић Рамо, Пуцаревић Петар, Пурић Бранко, Радова-
новић Вуко, Радоњић Милош, Рвовић Божо, Савић
Мила, Смиљанић Обрад, Спајић Војко, Стојановић
Ђорђевић, Шалипур Вукоман, Шћепановић Миладин,
Видојевић Блажа и Тутуић Бахо;

Булатовић Деса, Хацовић Емина, Љујић Вера,
Млађеновић Васа и Стевовић Радојка;
секретар на Обл. одбор АФЖ Ракотић Деса.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

поручник Кљајевић Милош;
политком. на чета Катана Ризах;
политком на чета Катана Ризах;
старши водници: Живковић Михо и Фуштић
Зорка;
болничарка Пејановић Зора;
борец Медојевић Иван;
Војиновић Савица, Јелић Рако, Смолковић Мило-
рад и Чупић Грујица.

Бр. 237

21 јуни 1945 година

Београд

За секретарот,

М. Марковић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ДЕКРЕТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ И ТЕЛЕФОН

Со Решението на Министерот за пошта, теле-
граф и телефон бр. 5969 од 5 јуни 1945 година, на
основание на податци заради сарадња со окупаторот
и неговите помагачи, престае службата на след-
ните службеници: Бакош Ј. Франка и Живковић Ј.
Марија, виши контролори 6 група; Петровић И. Ан-
та, п. т. т. чин. 8 група; Хајар И. Адела, (поставена
од страна НДХ); Пшеница А. Пава, званичник 1
група; Марушинац Г. Стјепан, званичник 1 група;
Пфаф И. Матија, служител 1 група; Салер П. Јо-
сип, служител 2 група и Милетић И. Никола, днев-
ничар-служител — сите пошта, телеграф и телефон
Вуковар; и Синрајх-Чачић Анка, разреден поштар
Нештин.

Со Решението на Министерот за пошта, теле-
граф и телефон а на основание чл. 4 Уредбата за
поставуење и унапредуење на државни службеници
на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ.
5 Уредбата за регулисуење припадности на др-
жавни службеници од граѓански ред, се поставујат
за служители 2 група во Главниот телеграф Бео-
град: Милановић С. Златомир, во I т. т. секција
Београд Ивковић Д. Десанка, и во пошта, телеграф
и телефон Косјерић Богдановић М. Милан.

Со Решението на Помокјникот на Министерот
п. т. и т. бр. 5547 од 26 мај 1945 година, а на осно-
вание на поднесени молби и Решението на Мини-
стерството за пошта, телеграф и телефон број 3925

од 18 априли 1945 година, се уводат во должност
во Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Бео-
град: Јеремић Д. Луција, виши контролор шеста
група во пензија и во пошта, телеграф и телефон
Нишка Бања Костић М. Надежда, отпуштен п. т. и
т. званичник треќа група.

Со Решението на Министерот за пошта, теле-
граф и телефон бр. 7246 од 29 јуни 1945 година, а
заради ставот и работата против народноослобод-
ителниот покрет за време на окупацијата па и после
ослободуењето, се отпушта из државната служба
Пекезовић Мирко, п. т. т. чиновник 8 група пошта
Београд 8.

Со Решението на Помокјникот на министерот за
пошта, телеграф и телефон бр. 7117 од 27 јуни 1945
година, а на основание на поднесена молба и Ре-
шението на Министерството п. т. т. бр. 3925 од 18
априли 1945 година, се уводи во должност во пошта,
телеграф и телефон Никшић, со припадности 9
група 1 периодска повишица: Милић З. Аким, бивши
п. т. т. чиновник 2 категорија, 4 група, 4 степен.

Со Решението на Помокјникот на министерот
за пошта, телеграф и телефон бр. 7283 од 30 јуни
1945 година, а на основание поднесена молба и Ре-
шението на Министерството за пошта, телеграф и
телефон број 3925 од 18 априли 1945 година, се уво-
ди во должност при пошта, телеграф и телефон
Крушевац Милошевић Живојин, служител 2 група,
који се повратил од заробљеништвото.

Со Решението на Министерот за пошта, теле-
граф и телефон бр. 7276 од 29 јуни 1945 година, а
на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и
унапредуење на државни службеници на Демократ-
ска федеративна Југославија од 2 априли 1945 го-
дина и чл. 2, 10 и 11 Уредбата за регулисање при-
падности на државни службеници од граѓански
ред од 20 априли 1945 година, се поставуе за шеф
на Отсекот за набавки и снабдевање во Економното
одделение на Министерството за пошта, телеграф и
телефон во привремено својство, со припадности
5 положајна група Булајић П. Митар, бивши помок-
јен чиновник 9 група и капетан на Југословенската
армија.

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф
и телефон бр. 7068 од 27 јуни 1945 година, а на
основание чл. 4 Уредбата за поставуење и унапре-
дуење на државни службеници на Демократска фе-
деративна Југославија и чл. 2 точ. 5 Уредбата за ре-
гулисуење припадности на државни службеници
од граѓански ред, се поставуе за служител 2 група,
во пошта, телеграф и телефон Прешево Цветковић
С. Божидар, борец на Југословенската армија.

Со решение на Министерот за пошта, телеграф
и телефон бр. 7158 од 28 јуни 1945 година, а на
основание поднесената молба, се уважуе оставката
на државна служба на Забунов С. Драгица, манипу-
лант 9 група пошта Лозница.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф
и телефон бр. 7065 од 27 јуни 1945 година, а на осно-
вание чл. 4 Уредбата за поставуење и унапредуење
на државни службеници на Демократска федеративна
Југославија и чл. 2 точ. 5 Уредбата за регулисуење
припадности на државни службеници од граѓан-
ски ред, се поставуе за служител 2 група во пошта,
телеграф и телефон Призрен, Илић Т. Станислав, од
Призрен.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7160 од 18 јуни 1945 година, а заради сорадња со окупаторот се отпушта од државната служба Тошиќ И. Милорад, виши контролор 6 група пошта Књажевац.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7451 од 2 јуни 1945 година, се ставуе ван снага Решението на Поверенството за соопштенија — Главна управа п. т. т. бр. 1229 од 29 декември 1944 година, во колко се односи на престанок на службата на Кнежевиќ Н. Душан, инспектор 5 група бивша Главна управа п. т. т.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5966 од 5 јуни 1945 година, а на основание извештајот на Дирекцијата п. т. т. Београд XIV—XV бр. 11750 од 16 и 19 априли 1945 година, се отпуштаат од државната служба: Протиќ Б. Јелисавета, п. т. т. званичник 3 група поште Топола; и Јањиќ Ј. Неђељко, служител 2 група пошта Ужице, обоје со денот 30 декември 1944 година.

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5965 од 5 јуни 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 5 Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред, се поставуе за служител 2 група во пошта, телеграф и телефон Даросава Матиќ Љ. Милинко, надничар VI т. т. секција.

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6519 од 16 јуни 1945 година, а на основание извештајот на Дирекцијата п. т. т. Београд, се отпушта из државната служба Дамњановиќ Д. Зорка, виши контролор 6 група I периодска повишица на Дирекцијата за пошта телеграф и телефон во Београд.

Со Решение на Помокјникот на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6474 од 15 јуни 1945 година, а на основание поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност при пошта, телеграф и телефон Београд 2 Толосијевиќ Л. Војимир, отпуштен служител 2 група I периодска повишица.

Со Решението на Министерот п. т. т. бр. 4966 од 15 мај 1945 година, а на основание на настанала потреба се ставуе ван снага Решението на Поверенството за соопштенија — Главна Управа за пошта, телеграф и телефон бр. 649 од 18 јануари 1945 година, во колко се односи на престанок на службата на Ковачевиќ Н. Радоје, служител друга група на Главната Управа во пошта, телеграф и телефон, со тоа да се именованиот уведе во должност при пошта, телеграф и телефон Београд 2.

Со Решение на Министерот п. т. т. бр. 4896 од 14 мај 1945 година, а на основание извештајот на Дирекцијата п. т. т. Београд бр. 16746 од 28 априли 1945 година, се отпушта од државната служба Савиќ П. Чедомир, служител 2 група на Главниот телеграф Београд со денот 30 октомври 1944 година.

Со Решение на Министерот п. т. т. бр. 4965 од 15 мај 1945 година, а на основание настанала потреба, се ставуе ван снага Решението на Поверен-

ството за соопштенија — Главна Управа за пошта, телеграф и телефон број 1229 од 29 декември 1944 година, во колко се односи на престанок на службата на Вучковиќ С. Константин, инспектор 5 група на Министерството п. т. т.

Со Решение на Министерот п. т. т. бр. 4975 од 15 мај 1945 година, а на основание на карактеристиката на Месниот НОО Врдник Пов. бр. 23/45 од 3 априли 1945 година и предложението на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад број 4618/45 од 7 априли 1945 година, се отказуе работата во служба на државата на Ракош Ђ. Иван, дневничар-служител пошта Врдник.

Со Решение на Министерот п. т. т. предложението на подружницата на синдикатот на Поштанската аутогаража, се отпушта од државната служба Марковиќ Антоније, надничар на Поштанската аутогаража.

Со Решение на Министерот п. т. т. бр. 5095 од 15 мај 1945 година, а на основание на настанала потреба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност во Министерството за пошта, телеграф и телефон — п. т. т. оделење Лепосавиќ Р. инж. Спасоје, технички пристав осма група досега во зароблеништво.

Со Решение на Помокјникот на министерот п. т. т. бр. 5314 од 22 мај 1944 година, а на основание поднесената молба и согласноста на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад, се уводи во должност во пошта, телеграф и телефон Сомбор Арамбашиќ Н. Милан, бивши служител 2 група пошта телеграф и телефон Врховине.

Со Решение на Министерот п. т. т. бр. 5376 од 23 мај 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 2 Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред, е поставена за чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з. во Министерството за пошта, телеграф и телефон — Персонално оделење Вујачиќ Н. Босилјка, свршена ученица на 8 клас на гимназијата.

Со Решение на Министерот п. т. т. бр. 5377 од 23 мај 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 2 Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред, е поставена за чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з. во пошта, телеграф и телефон Стара Пазова Мамузиќ Д. Десанка, свршена ученица на нижиот течајни испит.

Со Решение на Министерот п. т. т. бр. 5528 од 25 мај 1945 година, а на основание чл. 1 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2, точ. 4 Уредбата за регулисуење припадности на службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и установи, е поставен за п. т. т. званичник трекја група во пошта, телеграф и телефон Ваљево Радојчиќ Алекса.

Со Решение на Министерот п. т. т. бр. 5495 од 25 мај 1945 година, а на основание извештајот на Дирекцијата п. т. т. Београд 1 бр. 3916 од 16 фе-

вруари 1945 година, се отпушта из државната служба Николић Ј. Арсеније, чиновнички приправник по § 45/2 Ч. з. пошта, телеграф и телефон Лесковац 1, со денот 26 јануари 1945 година.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6842 од 22 јуни 1945 година, а на основание поднесената молба и Решението на Министерството п. т. и т. бр. 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност и се ставуе на расположение на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон во Сарајево заради понатакашно распоредуење Лазаревић М. Богдан, отпуштен служител чувар на т. т. линији друга група п. т. и т. секција Крагујевац.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7612 од 4 јули 1945 година, а на основание поднесените молби и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 априли 1945 година, се ставујат на расположение на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон во Љубљана, заради понатакашно распоредуење: Мирник А. Мета, виши контролор шеста група прва периодска повишица пошта Смедерево; Ројник И. Вјекослава, прометник осма група прва периодска повишица пошта Сарајево 1; Серајник Ф. Даница, прометник осма група пошта Аранђеловац; Јордан И. Станислав, чиновнички приправник по § 45/2 Ч. з. пошта Топола; Бизјак Ш. Антон, званичник треа група друга периодска повишица пошта Александровац Крушевац и Хус Д. Марија, уговорни поштар пошта Крушевац.

Со Решение на Министерот за пошта телеграф и телефон бр. 7466 од 2 јули 1945 година, а на основание поднесената молба и предложението на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад број 10041/45 од 16 јуни 1945 година, се уважуе оставката на државна служба на Попов М. Живојин, служител 2 група т. т. радионица Нови Сад.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7467 од 2 јули 1945 година, и на основание предложението на Дирекцијата п. т. и т. Београд, се отпушта од државната служба Лазаревић Јелисавета, п. т. и т. званичник трекја група на Дирекцијата п. т. и т. Београд, со денот 20 октомври 1944 година.

Со Решение на Помокјникот на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7496 од 2 јули 1945 година, а на основание поднесената молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност при пошта, телеграф и телефон Ораховац, Јанковић Ј. Благоје, отпуштен п. т. и т. званичник 1 група.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон 7465 од 2 јули 1945 година, а на основание предложението на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад број 5048/45 од 18 јуни 1945 година, се ставуе ван снага Решението на Министерството п. т. и т. бр. 4806 од 12 мај 1945 година во колко се односи на поставуење на Васић Љубица за хонорарен службеник пошта Кула.

Со Решение на Министерот за пошта телеграф и телефон бр. 7351 од 30 јуни 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска федеративна

Југославија од 2 априли 1945 година и чл. 2 и 10 Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од граѓански ред од 20 априли 1945 година, се поставуе за в. д. шеф на Општиот отсек во Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Београд Марковић В. Вукашин, пом. манипулант 10 група и в. д. секретар пошта Београд 1, со това да прима припадности 6 група; за в. д. управник во пошта Београд 1 Јовановић Ж. Анђелко, виши контролор 6 група Дирекција пошта, телеграф и телефон Београд; за в. д. управник пошта Београд 2 Милијановић В. Радован, манипулант 9 група и досегашни в. д. шеф во Општи отсек на Дирекцијата пошта, телеграф и телефон Београд, со това да прима припадности 6 група.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7520 од 30 јуни 1945 година, престаје службата на Липшић др. Ксенија, хонорарен службеник и вршилац на должност на шефот на кабинетот на Министерот п. т. т. оти е превзета од страна на Министерството за трговија и снабдуење на сојузната влада.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 80 од 13 јули 1945 година, а на основание Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 априли 1945 година, се премешта во надзорна пошта, телеграф и телефон Нови Пазар Рајановић М. Мирко, контролор 7 група и управник на поштата Пријепоље со това да врши должност на управникот.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 8069 од 13 јули 1945 година, а на основание поднесената молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон бр. 3925 од 18 априли 1945 година се уводи во должност при Поштенската автогаража во Београд Павловић Н. Радосав, бившиот шоферски помокјник иста гаража, досега во заработеништвото.

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 7956 од 11 јули 1945 година, а на основание на поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност при пошта, телеграф и телефон Кнић Несторовић Андрија, отпуштен разредни поштар.

ИСПРАВКА

Во измененијата и дополненијата на Решението за одредуење цени на сировата и сува кожа на крупна и ситна стока, обнародувани во „Службениот лист“ бр. 57, се поткрала една грешка:

во чл. 1 стоји:

Код производителите:

говешки и јунешки кожи — — Дин. 24.— за 1 кг. а треба да стоји:

Код производителите:

несолени телешки кожи без

глава и ножи — — — Дин. 33.51 за 1 кг.

Бр. 5624. — Од Управата за цени, 9 август 1945 година.

СОДРЖАНИЕ

Страна

557. Резолуција за прогласуење АВНОЈ за
Времена народна скупштина на Демократска федеративна Југославија — — — 541
558. Закон за бирачките списоци — — — 541
559. Пословник на Антифашисткото веќе на народното ослободуење на Југославија усвоен на седницата од 8 август 1945 г. 543
560. Амнестија и помилување — — — 549